



# СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Гласите по тарифата. — Чековна сметка №г. 62324. — Поштарина платена во готово.

Вторник, 1 јануари 1946

БЕОГРАД

БРОЈ 1

ГОД. II

Цена на овој број е 6.— дин. — Претплата за прво полугодие 1946 год. дин. 350.— а за цела 1946 год. дин. 650.— Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефон 28-838

1.

## УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУЕЊЕ ЧЛ. 4 И 9 УРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ОД ГРАГЈАНСКИОТ РЕД И ОСТАНАЛИТЕ ЈАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА СОЈУЗНИТЕ МИНИСТЕРСТВА И УСТАНОВИ ОД 20 АПРИЛ 1945 ГОДИНА

### Член 1

Членот 4 Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници се мењава и гласи:

»На хонорарните и контрактуалните чиновници можат да се одредат припадности во висина на припадностите за разврстаните службеници, чија должност обавуат, зимајќи во оглед стручноста, марљивоста и совесноста во работата.

Исклучително може ресорниот министер да предложи на Претседништвото на Министерскиот совет на хонорарните и контрактуалните чиновници со нарочна стручна спрема и способности да се одредат и поголеми припадности од припадностите на разврстаните службеници, чија должност обавуваат.

Потребата за исклучителни стручњаци од предходниот став мора да биде оправдана и докажана со тоа, што ресорниот министер не може да најде соодветни лица за назначување во звање на постојани службеници, односно хонорарни и контрактуални службеници под условите од ставот 1 на овој член, а запослување на такви лица би било од нарочна полза за успешно обавување работите од овој ресор.

Одлуката за назначување овие исклучителни стручњаци со ознака на нивните припадности донесуе Претседништвото на Министерскиот совет на предлог на ресорниот министер».

### Член 2

На членот 9 се додава меѓу ставот 1 и 2 нов став, кој гласи:

„Исклучително може ресорниот министер да предложи на Претседништвото на Министерскиот совет да се на чиновниците со нарочна стручна спрема и способност одреди постојан месечен додаток спрема нивната марљивост и совесност во работата.

Решенјата за одредување постојаните месечни додатоци имаат да се доставуваат на Министерот за финансии на увид и знаење.»

Член 3

Оваа Уредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

26 декември 1945 година  
Белград

Претседник на Министерскиот совет,  
Министер на народната одбрана и  
застапник Министер на надворешните  
работи,  
Маршал на Југославија  
**Јосип Броз-Тито, с. р.**

Потпретседател на Министерскиот совет, Министер за конституцента **Едвард Кардељ, с. р.**; Министер без портфел др. **Јосип Смодлака, с. р.**; Министер за внатрешни работи **Влада Зечевин, с. р.**; Министер за правосудие **Фране Фрол, с. р.**; Министер за просвета **Владислав Рибникар, с. р.**; Министер за финансии **Сретен Жујовиќ, с. р.**; Министер за соопштенија и зашт. Министер за Босна и Херцеговина **Тодор Вујасиновиќ, с. р.**; Министер за индустрија **Андрија Хебранг, с. р.**; Министер за трговија и снабдување инж. **Никола Петровиќ, с. р.**; Министер за пољоделије др. **Васо Чубриловиќ, с. р.**; Министер за шумарство **Сулејман Филиповиќ, с. р.**; Министер за рударство **Бане Андрејевиќ, с. р.**; Министер за колонизација **Сретен Вукосављевиќ, с. р.**; Министер за социјална политика др. **Антон Кржишнин, с. р.**; Министер за народно здравје др. **Златан Сремец, с. р.**; Министер за пошти, телеграфи и телефони др. **Драго Марушиќ, с. р.**; Министер за градежи **Стеван Зечевин, с. р.**; Министер за информации **Сава Косановиќ, с. р.**; Министер за Србија **Јаша Продановиќ, с. р.**; Министер за Хрватска др. **Павле Греговиќ, с. р.**; Министер за Словенија **Едвард Коцбек, с. р.**; Министер за Македонија **Емануел Чучков, с. р.**; Министер за Црна Гора **Милован Ђилас, с. р.**

2.

На основа Уредбата за оснивање на Завод за репарациони барања од 17 ноември 1945 година („Службен лист“ број 91 од 23 ноември 1945 година) пропишувам

## ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАВОДОТ ЗА РЕПАРАЦИОНИ БАРАЊА ПРИ УПРАВАТА НА НАДВОРЕШНАТА ТРГОВИЈА

### Член 1

Во исклучива надлежност на Заводот за репарациони барања (кусо Репарационен завод) спаѓаат овие работи:

1) извршување сите работи кои произлегуваат од обавезно утврдените репарациони барања по репарациониот план, утврден од страна на Сојузната влада;

2) да ги води сите работи на реституциите и сите работи кои произлегуваат од работите на реституциите;

3) да ги врши наплатите за репарационите испорачки.

Сем тоа Репарациониот завод ќе ги врши сите работи кои ќе му ги повери Сојузната влада.

## Член 2

На чело на Заводот стои директор. Тој роководи се работата на Заводот, одржава врска со останалите установи, правните или физичките лица и одговорен е за работата на Заводот.

Во својата работа одговорен е непосредно на управникот на Управата на надворешната трговија. Директорот на Заводот е по својот положај член на Координациониот одбор, кој го свикне Државната Комисија за воена штета по прашањата на репарациите и реституциите.

Директорот го застапуваат замениците.

## Член 3

Репарациониот завод се дели на:

- 1) Секретаријат,
- 2) Одељење на извршуење,
- 3) Сметководство,
- 4) Одељење на реституција,
- 5) Контролен оддел.

## Член 4

Секретаријатот на Репарациониот завод ги води сите работи од општата административна и правна природа.

На чело на Секретаријатот стои секретарот.

## Член 5

Одделот на извршуењето ги води сите работи во врска со извршуењето на утврдените репарациони барања, а нарочно:

- 1) го превзема материјалот на основа на добиените диспозиции од надлежните установи;
- 2) се грижи за транспортот на репарациониот и реституциониот материјал и за контролата на транспортот;
- 3) води евиденција за ангажирањето и реализирањето на репарационите барања;
- 4) издава потврди за репарационен и реституционен карактер на увезениот материјал и води за нив евиденција;
- 5) го води робното книговодство.

## Член 6

Сметководството ги врши сите сметководствени работи на Заводот, а нарочно:

- 1) припремање и извршуење буџетот на Заводот;
- 2) грижа за наплата и обезбедуење на наплатата за испорачаниот материјал;
- 3) благајничка служба во врска со работењето на Заводот;
- 4) контрола на сите сметководни работи на подрачните органи;
- 5) водење на финансиското книговодство за извршените работи.

## Член 7

Одделот на реституциите ги води сите работи во врска со реституциите, а нарочно:

- 1) води евиденција за сите реституциони барања;
- 2) води контрола и евиденција над извршуењето на признатите реституциони барања;
- 3) се грижи за наплатата на трошковите кои настанале во врска на извршуењето на реституционите барања.

## Член 8

Контролниот оддел врши надзор над ракувањето и употребата на средствата на Репарациониот завод.

## Член 9

Репарациониот завод може да има свои претставништва, кај што ќе се укаже потреба, со задаток да се грижи за извршуењето на репарационите и реституционите испорачки.

## Член 10

Министерот на трговијата и снабдуењето врши поставуења и отпуштања на заводските службеници.

## Член 11

За прием на репарационите испорачки ќе се образува стручна комисија од заинтересованите установи и претпријатија, кои се одговорни за квалитативниот прием на испорачките.

## Член 12

Репарациониот завод ќе ја наплатува за материјалот испорачан на име на репарациите цената која ќе ја одреди Привредниот совет.

## Член 13

Се овластува Репарациониот завод да може да склучува транспортни договори со претпријатијата во земјата и во странство, како и договори на осигуруење.

## Член 14

За покривање на своите трошкови Репарациониот завод ќе наплатува од примателите на испорачките извесен процент од вредноста на испорачките, кои према природата на испорачките ќе ги одреди Министерот за трговијата и снабдуењето во согласност со Министерот на финансите, кој такугјере ќе ги одобрува и контролира трошковите на Заводот.

## Член 15

Паричните износи, наплатени од установите и претпријатијата во земјата, Заводот ќе ги предава, сем светите потребни за текужките работења, во полза на »Сметката на остварените репарации« кај Државната хипотекарна банка.

## Член 16

Сите работи предвидени со овој Правилник Заводот ќе ги превземе од установите кои досега се бавеле со тие работи.

## Член 17

Овој Правилник влегува во сила со денот на обнародуењето во »Службениот лист«.

20 декември 1945 година  
Белград

Министер за трговијата и снабдуењето,  
инж. Никола Петровиќ, с. р.

Согласен сум:  
Претседник на Привредниот совет,  
Андрија Хебранг, с. р.

## 3.

## П Р А В И Л Н И К ЗА ОСНИВАЊЕ НА ЗАВОД ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКА ПОЉОДЕЛСКА БИБЛИОГРАФИЈА

## Член 1

За изработуење на југословенска пољоделска библиографија се оснива во рамката на сојузното Ми-

нистерство на пољоделнието при библиотеката, Завод за југословенската пољоделска библиографија.

#### Член 2

Задатокот на Заводот е:

1) да ја организира и изводи во својата рамка работата на изработување на современата југословенска пољоделска библиографија, која би го опфатила периодот од 1 јануари 1945 година натамо и собраниот материјал да го објавуе во свески еднаш годишно;

2) да ја организира и координира работата на збирање на библиографски податоци за поранешните временски периоди се до 1945 година преку земските министерства на пољоделнието;

3) материјалот, собран преку земските министерства, да го средуе тримесечно и да го спрема за штампа;

4) повремено, во серии на книги, да ја издава старата југословенска библиографија;

5) дури не се штампа библиографијата, стручњаци те можат да се служат со картотеката на Заводот; оние од внатрешноста можат и писмено да бараат писмени обавестуења од Заводот.

#### Член 3

Југословенската пољоделска библиографија треба да опфати:

1) се што е напишано за пољоделнието на нашата земја, било на кој јазик, било во која земја и било од кој автор.

2) Се што издале писците од југословенско потекло за пољоделските прашања без обзир на која земја се однесуе и на кој јазик е напишано.

#### Член 4

За библиографскиот попис довогјат во обзир книги, чланци и студии, рецензии, рукописи, статистички публикации, закони итн, а исклучително поголеми чланци од дневните листови — било да се чисто на научен, практичен или популарен карактер.

#### Член 5

Библиографските податоци ќе се уписуат во нарочни картони-формулари, кои ќе сочинуат централен каталог. Централниот каталог ќе се води по материјалата.

#### Член 6

Систематиката на пољоделската материја ќе ја утврдат делегатите на сите земски министерства на пољоделнието (референтите за пољоделската библиографија) заедно со стручњаци те за библиографија на заеднички состанок.

#### Член 7

Во Заводот на современата пољоделска библиографија ќе работи потребен број чиновници.

Земските министерства од своја страна ќе одредат договорно со сојузното Министерство на пољоделнието потребен број свои референти за библиографија. Тие ќе работат на збирање податоци за старата библиографија на подручјата на дотичните федерални единици.

Со Заводот ќе раководи библиотекарот на сојузното Министерство за пољоделие.

#### Член 8

Уз Заводот за југословенската пољоделската библиографија ќе стои еден советодавен одбор составен од референти за библиографија од федералните

единици и стручњаци за библиографија. Советодавниот одбор повремено ќе се состануе према потребата и ќе донесуе одлуки односно промената во работата.

#### Член 9

Референтите на земските министерства ќе доставуат на Заводот тримесечно собраниот материјал, а еднаш месечно ќе пракјаат свои извештаи за работата.

Во заводот ќе се навогја централен каталог.

#### Член 10

За финансирање на Заводот ќе се предвиди нарочен буџет во рамката на сојузното министерство на пољоделнието.

Земските министерства на пољоделнието ќе го сносат соодветниот дел на теретот за оној дел на работата кој пагја на нив.

#### Член 11

Заводот за југословенската пољоделска библиографија ќе ја започне својата работа штом предходните работи ќе бидат свршени, а најдоцна до 1 јануари 1946 година.

#### Член 12

Правилникот на Заводот за југословенската пољоделска библиографија го пропишуе Министерот на пољоделнието на Сојузната влада на предлог на советодавниот одбор на Заводот за југословенската пољоделска библиографија.

#### Член 13

Овој Правилник влегуе во сила со денот на обнародуењето во „Службениот лист“.

VII бр. 12049

3 декември 1945 година

Белград

Министер на пољоделнието,  
др. В. Чубриловиќ, с. р.

## 4.

На основа чл. 32 Законот за уредуење и работење на кредитниот систем, ст. 2), чл. 3 Законот за регулирање предвојните обавези, чл. 10 на Законот за исплата потврдите издадени при замената на окупациските новчаници и за располагање со посакуењата на врзаните сметки и чл. 4 Законот за прошируење на подручјето Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија важноста на Законот за исплата потврдите издадени при замената на окупациските новчаници и за располагање со посакуењата на врзаните сметки од 7 јуни 1945 година, како и за исплата потврдите издадени на окупациските новчаници кои во местото на измената не биле законско средство за плаќање, доносуам

## РЕШЕЊЕ

### ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ПОСАКУЕЊАТА ПРИ КРЕДИТНИТЕ УСТАНОВИ

Со посакуењата при кредитните установи (сојузни, земски и месни државни кредитни установи, задруги и нивни сојузи како и приватни парични установи) може да се располага на следни начин:

1) Со посакуењата настанале после ослободуењето без ограничење, под договорените услови.

2) а) Со посакуењата настанале пред ослободуењето, како со оние настанале до 18 април 1941 година заклучно, така и со оние настанале после овој датум, до 3000.— динари ДФЈ месечно. Месечните износи кои не ќе се подигнат во еден месец можат да се исползуват накнадно.

б) Исплатите на поголемите износи во изванредни случаи (како што се порогјај, женидба, болест, несретен случај, смрт, пренос на загиналите борци, исплата на државните давачки и доприноси на социјалното осигуруење, режиски трошкови, издатоци на земјоделците за набавка мртвиот и живиот инвентар, набавка алишта и обувки по одобрењата — боновите, набавки на зимница и сл.) ги одобруе по својата оценка самата кредитна установа при које се води посакуењето и на основа доказните документи, како што се: лекарско уверење (порогјај, болест, несретен случај, смрт), уверење на надлежната народна или војна власт (порогјај, смрт, пренос на загиналите борци), уверење или платни налог на надлежната пореска власт или установа за социјално осигуруење (државни давачки, допринос за социјално осигуруење), потврда на синдикалната подружница (режиски трошкови), уверење на надлежниот народен одбор (набавка на мртв и жив инвентар за земјоделците) и слично, или предочење на дозвола (бон) за набавка алишта и обувки.

в) Исплатите на поголеми износи во привредни цели при државните парични заводи ги одобруат сами паричните заводи а кај приватните банки и задружните установи земските министерства на финансните со кои се правда потребата.

VII бр. 10851  
25 декември 1945 година  
Белград

Министер на финансите,  
Ср. Жујовиќ, с. р.

5.

## РЕШЕЊЕ

## ЗА ИСКЛУЧИТЕЛНИТЕ ОВЛАСТУЕЊА НА НАРОДНАТА БАНКА И ПОШТАНСКАТА ШТЕДИОНИЦА ДА МОЖАТ ДА ИЗДАВААТ ОДОБРЕЊА ЗА СИТНИ ПЛАКЈАЊА ВО СТРАНСТВО

По укажаната потреба, а на основа чл. 25 Законот за регулирање платниот промет со странство

р е ш у а м :

1) да исклучително од чл. 12 став 3 Девизниот правилник за ситни плакјања во странство на име преплата за весници и списанија како и за поединачни набавки на книги, доколку вредноста не заминуе 300 динари месечно по лицето, одобрењата може да ги издава Народната банка;

2) најдоцна до 10-и во месецот Народната банка ќе соопштуе на сојузното Министерство на финансите, на Банковно-валутното одделение, вкупниот износ на издадените одобрења во овие случаи, средено сумарно по земјите на кои плакјањата се односуат и со назначуење бројот на лицата на кои одобрењата се издадени;

3) да исклучително од чл. 12 Девизниот правилник Поштанската штедионица може да врши поштанско-чековни дознаки на поедини лица од нашата земја во Франција на име преплата за весници, списанија и поединачни набавки на книги и сл. без одобрење, од колку вредноста не заминуе износ од 50 динари на француските франкови месечно по лицето;

4) да Поштанската штедионица најдоцна до 10-и во месецот поднесуе извештај на Министерството за финансии, на Банковно-валутното одделение, за вкупниот износ на дознаките со назначуење бројот на лицата кои дознаките го вршиле.

VII бр. 9106  
18 декември 1945 година  
Белград

Министер на финансите,  
Ср. Жујовиќ, с. р.

6.

На основа чл. 16, а во врска со точ. в) чл. 12 Законот, за удружења, зборови и други јавни скупови, бидејќи се исполнети условите од чл. 13, 14, и 15 на Законот, по прашањето за оснивање на Сојузот на удружењето на журналистите на Федеративна Народна Република Југославија, сојузното Министерство на внатрешните работи донесуе

## РЕШЕЊЕ

## ЗА ОДОБРУЕЊЕ НА ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА УДРУЖЕЊЕТО НА ЖУРНАЛИСТИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобруе, према поднесената Програма и Статут, оснивањето и работата на Сојузот на удружењето на журналистите на Федеративна Народна Република Југославија со право на работа на подрачјето на Федеративна Народна Република Југославија.

Ова Решење да се достави на Богдан Пешиќ од Белград, како на прв потпишан на пријавата, на земските министерства на внатрешните работи и на „Службениот лист“.

Такса од динари 30.— во таксени марки за ова Решење залепена е и прописно поништена на пријавата.

Уз ова Решење да се достави на Богдан Пешиќ по еден примерок на Програмата и Статутот на удружењето, со тоа да бидат снабдени со клаузулата на одобрењето.

Бр. 6621  
24 декември 1945 година  
Белград

Министер на внатрешните работи,  
Влада Зечевиќ, с. р.

7.

На основа членот 2 Уредбата за планска расподелба и потрошувачка на стоката, во врска точката 8 на моето Решење бр. 567 од 9 јуни 1945 година, а со оглед на настаналата можност, доносуам

## РЕШЕЊЕ

## ЗА ПУШТАЊЕ ВО СЛОБODНА ПРОДАВАЧКА АРМАТУРИ ЗА ВОДА ОД ЛЕГУРА АЛУМИНИУМ И ЦИНК

Се пуштајат во слободна продавачка арматури за вода од легура алуминиум и цинк.

Со ова Решење не се закачуе во прописите за цените.

# ОГЛАСНИ ДЕО

## СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ

ДРЖАВНИ МАТИЧАР, НИКОЛИНЦИ

Објава о склапању брака

Објављујем, да следећа два брачника желе међусобно склопити брак и то младожења: Злонога Михајло, удов, скретничар, источно православне вере, рођен 2 априла 1896 године из Мајске Пољане станује у Николинцима 185, син покојног Злонога Петра и покојне Белић Манде.

Невеста: Петровић Љубица, удова, домаћица, вероисповести источно православне, дан рођења: 1 октобра 1911 године Јагровац а станује у Николинцима 185, кћи покојног Петровић Милоша и покојне Вергаш Стане.

Позивам све оне, који знају да међу именованим брачницима постоји каква законита сметња или околност, која искључује слободни пристанак, да то мени непосредно или путем Месног народног одбора односно матичара где је оглашење истакнуто пријаве.

4 новембра 1945 године, у Николинцима.  
10226 1-1                      Зам. матичар, Трајан Р. Туркоње

## НАБАВКЕ

УПРАВА ДРЖАВНИХ ЖЕЛЕЗНИЦА САРАЈЕВО

Набавка 50 комада компостера за жиговање возних карата

Управа државних железница — Отсек за снабдевање — Сарајево набавља непосредном погодбом на темељу члана 147 Уредбе о држав. рачуноводству, те чл. 34 Финансијског закона за период VII-XII-45 на дан 30 децембра 1945 године 50 ком компостера за жиговање возних карата.

Сви поближи подаци за ову набавку могу се добити сваког радног дана од 10—12 сати у соби број 98 ове Управе.

Бр. 32084/45. — Из Управе државних железница Сарајево, 14. децембра 1945 године.                      К 305 3-3

## СУДСКИ ОГЛАСИ

СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА

Амортизација гарантног писма

По предмету поништаја гарантног писма издатог од Општег југословенског банкарског друштва а. д. Београд под бр. 4516 као гаранција за кауцију од 125.000 динара, Милошу Стратимировићу из Београда, трговина машина, а које је било положено код Филијале Државне хипотекарне банке у Љубљани, а за испоруку аутомобилских приколица за Штаб утврђивања у Љубљани на дан 11 априла 1940 године према реверсу Н. бр. 183/40 Срески суд за I рејон града Београда објављује да је предлагач навео да је изгубљено поменуто гарантно писмо.

Позива се сваки у чијим се рукама налази горе означено гарантно писмо да у року од шест месеци од дана објављивања овога огласа у „Службеном листу“ означено гарантно писмо достави овоме суду или поднесе приговоре противу поништаја истог.

У противном, по истеку горњег рока, суд ће напред описано гарантно писмо огласити неважећим.

Бр. 1827/45-4. — Од Среског суда за I рејон града Београда, 24 новембра 1945 године.                      8923 1-1

СРЕСКИ СУД ЗА II РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА

Амортизације благајничких записа

Чехословенска збројовка а. с. Брно из Брна у Чехословачкој изгубили су, односно нестали су им за време рата следећи благајнички записи издати од Министарства финансија бивше Краљевине Југославије, гласећи на доносиоца са ниже означеним датумима издања, бројевима, роковима и износима у чешким крунама:

Датум издања	број записа	рок наплате	износ у чешким крунама
3. V. 1936	12069	16. VI. 1942	117.841,45
26. VI. 1937	13856	16. IV. 1942	259.005,75

Позива се сваки онај у чијем се притежању налазе ови благајнички записи да их достави овоме суду у року од 6 месеци с позивом на број овога суда, исто тако ако би ко имао какав приговор, дужан је да га у истом року поднесе овоме суду.

Бр. 10160. — Од Среског суда за II рејон, града Београда, 18 децембра 1945 године.                      9071 1-1

Акционарско друштво пређе Шкодини заводи у Пльзну изгубили су, односно нестали су им за време рата следећи благајнички записи издати од Министарства финансија, бивше Краљевине Југославије, гласећи на доносиоца са ниже означеним датумима издања, бројевима, роковима, и износима у чешким крунама:

Датум издања	број записа	рок наплате	износ у чешким крунама
17. II. 1936	10942	15. X. 1944	4.151.171.—
29. II. 1936	11152	15. IV. 1942	891.978.90
20. V. 1936	12192	20. VIII. 1943	1.000.000.—
15. IV. 1938	14743	20. IV. 1943	97.641.10
15. IV. 1938	14745	20. VII. 1945	97.641.10
16. VI. 1938	14893	20. VI. 1944	537.328.—
3. I. 1940	16777	10. IV. 1943	1.357.250.—
3. I. 1940	16778	10. IV. 1943	4.071.753.—
3. I. 1940	16779	10. V. 1943	1.337.500.—
3. I. 1940	16780	10. V. 1943	4.012.500.—
3. I. 1940	16781	10. VI. 1943	1.337.500.—
3. I. 1940	16782	10. VI. 1943	4.012.500.—
3. I. 1940	16783	10. VII. 1943	1.337.500.—
3. I. 1940	16801	10. III. 1944	1.337.500.—
3. I. 1940	16803	10. III. 1944	99.811.—

Позива се сваки онај у чијем се притежању налазе ови благајнички записи да их доставе овоме суду у року од шест месеци с позивом на број овога суда, исто тако ако би ко имао какав приговор, дужан је да га у истом року поднесе овоме суду.

Бр. 10161/45. — Од Среског суда за II рејон града Београда, 18 децембра 1945 године.                      9072 1-1

СРЕСКИ СУД ЗА IV РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА

Постављења скрбника

За скрбника отсутним непознатог боравишта др. Константину Тихомирову и Људевиту Краусу бившим становницима Београда Срески суд IV рејона града Београда именује Миодрага Петровића, чиновника Главне управе железница из Београда са станом у ул. Јосифа Маринковића бр. 3 са овлашћењем да може пуноважно у име њихово и за њихов рачун повести потребан поступак код надлежних власти и судова за повраћај њихове заједничке имовине штампарије

„Светлост“ са свима машинама и осталим инвентаром, а која је имовина за време окупације продата принудно делимично као јеврејска, јер је сувласничар Људевит Краус јеврејске вере, а делимично као имовина отсутних лица.

Именовани скрбник, по повраћају односне имовине, дужан је водити савесно и марљиво управу над истом и приходе који припадају на део сувласничара несталих др. Константина Тихомирова и Људевита Крауса, полагаати у судску касу на приплод до повратка истих или док они на који други начин не буду друкчије одлучили.

О управи над овом заједничком имовином скрбник је дужан полагаати овом суду уредно рачуне најмање једанпут годишње.

Посл. бр. 346/45. — Од Среског суда за IV рејон града Београда. 8946 1-1

## I

За штитника Нини и Николи деци несталог Николе Диховични, именује се њихова мајка Агнеса Диховични, а истовремено се именује и за скрбника своје отсутном мужу Николи Диховични, са обавезом да под законском одговорношћу води управом над имовином несталог Николе по свом најбољем знању и савести, о чему ће суду поднети уредне рачуне најмање једанпут годишње.

## II

Овлашћује се Агнеса Диховични, као скрбник несталог Николе Диховични да може у име његово за његов рачун подићи хипотекарни зајам код Државне хипотекарне банке у Београду, у висини до 130.000 (сто тридесет хиљада) дин. и исти утрошити искључиво ради оправке зграде несталог Николе у ул. Његошевој бр. 71, која је оштећена приликом бомбардовања и за чију је оправку дао предрачун Технички одсек Народног одбора IV рејона у Београду.

Ради подизања овога зајма овлашћује се скрбник Агнеса Диховични, да може издати пуноважно заложну исправу у корист поверилачке банке за горњи зајам са каматом и евентуалним трошковима, као и да може потписати и гарантну меницу за исти зајам у колико то банка буде захтевала.

Посл. бр. С-256/45 — Од Среског суда за IV рејон града Београда, 3 децембра 1945 године. 9246 1-1

## ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД

**Измена правила Кредитне задруге чиновника и служитеља Привилеговане аграрне банке а. д. с. о. ј. у Београду**

Окружни суд за град Београд овим објављује да је закључком овога суда бр. 8177-К-321 од 15 децембра 1945 године уписана у задружни регистар измена правила Кредитне задруге чиновника и служитеља Привилеговане аграрне банке а. д. с. о. ј. у Београду под задр. IV-271 и то утолико што се у члану 8 ставу 1 правила брише реч „двоструким“ и ставља се нова реч „десетоструким“.

Посл. бр. Задр. IV-271. — Од Окружног суда за град Београд, 15 децембра 1945 године. 9084 1-1

**Измена правила Задруге за промет и прераду хартије, канцеларијских и школских потреба с.о.ј. у Београду**

Окружни суд за град Београд овим објављује да је закључком суда бр. 17288-З-94 од 15 децембра 1945 године уписана у задружни регистар овога суда под Задр. IV-304 измена правила Задруге за промет и прераду хартије, канцеларијских и школских потреба с.о.ј. у Београду утолико што ће се у будуће задруга звати: Књижарска задруга за промет и прераду хартије, канцеларијских и школских потреба и издавања књига с.о.ј. у Београду.

Посл. бр. Задр. IV-304. — Од Окружног суда за град Београд, 15 децембра 1945 године. 9267 1-1

**Протоколација берберско-фризерске радње  
Михаила Ј. Куртешанина**

На основу овлашћења Извршног народног одбора града Београда — Одељења унутрашњих послова — Отсека за радње бр. 214/44 од 25 октобра 1945 године, отворио сам у Београду своју берберско-фризерску радњу и исту водим под именом:

„Фризерски салон за даме и господу“ Михаила Ј. Куртешанина.

Фирму ове моје радње сам ћу лично пуноважно и пуноправно претстављати, потписивати и задуживати.

Ово дајем јавности на основу § 5 Трговачког закона.

21 децембра 1945 године  
у Београду

Михаило Ј. Куртешанин

Окружни суд за град Београд тврди да је Михаило Куртешанин садржину овога огласа, који му је од стране суда прочитан, као и потпис на истом у свему за своје признао.

Такса у дин. 154.50+20 дин. у име судског доприноса наплаћена.

Посл. бр. 21659-К-422/45. — Од Окружног суда за град Београд, 22 децембра 1945 године. 9230 1-1

**Протоколација продавнице државне ткаонице ћилима  
Сарајево**

На основу овлашћења Извршног народног одбора града Београда — Отсек за радње бр. 16703 од 3 децембра 1945 године отворио сам у Београду продавницу индустријске ткачке радње државне ткаонице ћилима — Сарајево, коју ћу водити под фирмом:

Продавница државне ткаонице ћилима—Сарајево посредством пословође Слободан С. Вукановића.

Фирму ћу сам као пословођа пуноважно потписивати и задуживати.

Ово дајем јавности на основу члана 5 Трговачког закона.

Слободан Вукановић

Окружни суд за град Београд тврди да је Слободан Вукановић садржину овога огласа, који му је од стране суда прочитан, као и потпис на истом у свему за своје признао.

Такса у дин. 235.50+25 дин. у име судског доприноса наплаћена.

Посл. бр. 21739-Д-270/45. — Од Окружног суда за град Београд, 22 децембра 1945 године. 9168 1-1

**Протоколација радње стакларско-порцуланском робом  
Мила Н. Релића**

На основу овлашћења Народног одбора за град Београд — Одељење за трговину, занатство и индустрију — Отсек за радње бр. 177 од 12 јануара 1945 године отворио сам у Београду радњу трговина стакларско-порцуланском робом — на мало.

Радњу ћу водити под фирмом: Миле Н. Релић, трговина стакларско-порцуланске робе — на мало.

Радњу ћу сам потписивати и задуживати.

20 децембра 1945 године  
Београд

Миле Н. Релић

Окружни суд за град Београд тврди да је Миле Н. Релић из Београда, садржину овога огласа, који му је од стране суда прочитан, као и потпис на истом у свему за свој признао.

Такса у дин. 229.50+25 на име судског доприноса наплаћена.

Посл. бр. 21741/45. — Од Окружног суда за град Београд, 21 децембра 1945 године. 9142 1-1

### Протоколација парфимериске радње „Амор” Јована В. Путића

На основу овлашћења Извршног народног одбора за град Београд — Одељења за трговину, занатство и индустрију — Отсека за радње бр. 184 од 12 јануара 1945 године, отворио сам у Београду своју парфимеријску радњу — на мало, коју ћу водити под фирмом:

„Амор” парфимеријска радња Јована В. Путића. Фирму ћу лично сам потписивати и задуживати. Ово дајем јавности на основу § 5 Трговачког закона.

20 децембра 1945 године  
у Београду

Јован В. Путић

Окружни суд за град Београд тврди да је: Јован Путић садржину овога огласа, који му је од стране суда прочитан, као и потпис на истом у свему за своје признао.

Такса у дин. 229.50+30 дин. у име судског доприноса наплаћена.

Посл. бр. 21650/45. — Од Окружног суда за град Београд, 22 децембра 1945 године. 9224 1-1

### ОКРУЖНИ СУД ОКРУГА БЕОГРАДСКОГ У БЕОГРАДУ

#### Регистрација Среске кожарско-праеђивачке задруге с. о. ј. у Гроцкој

Окружни суд Округа београдског у Београду, као регистарски суд, на основу Закона о привредним задругама овим објављује да је својим закључком Р.бр. 463/45-2 од 20 децембра 1945 године регистровао Среску кожарско-праеђивачку задругу с. о. ј. за Срез грочански у Гроцкој на страни 260/III — судског задружног регистра и потврдио правила на дан 20 децембра 1945 године. На оснивачкој скупштини од 16 децембра 1945 године решено је, да се правила и рад региструју саобразно прописима Закона о привредним задругама.

Садржај уписа:

Фирма и седиште задруге: Среска кожарско-праеђивачка задруга с. о. ј. у Гроцкој, Срез грочански, Округ београдски, област задруге обухвата подручје Среза грочанског.

Задатак је задруге:

а) да заједничким средствима прерађује и изводи послове по струци кожарског заната искључиво радном снагом својих задругара;

б) да врши набавку потребних алата, стројева, материјала и сировина за израду;

в) да помаже или сама образује течајеве за стручно и опште образовање својих чланова и подмлатка на раду у задрузи у циљу усвршавања напретка занатске привреде.

Задруга се оснива на уделима и са ограниченом одговорношћу, сваки члан одговара за обавезе задругине пет пута онолико колико износи збир свих његових уписаних удела.

Један пословни удео износи 1000.— динара. Сваки задругар дужан је да упише најмање један удео. Један задругар може имати и више удела.

Задругу заступа Управни одбор, а фирму потписују два члана Управног одбора.

Чланови Управног одбора су:

Миодраг Прокић, ћурчија; Живорад Стефанови, опанчар; Димитрије Игњатовић, сарач; Андреја Стојановић, обућар и Благоје Мацић, ћурчија.

Задруга траје неодређено време, а престаје или ликвидира према одредбама Закона о привредним задругама.

Р.бр. 463/45-3. — Од Окружног суда Округа београдског у Београду, 20 децембра 1945 године.

9005 1-1

### Регистрација Барзиловачке земљорадничке набављачко-продавачке задруге с. о. ј. у Барзиловици

Окружни суд Округа београдског у Београду, као регистарски суд, на основу Закона о привредним задругама овим објављује, да је својим закључком Р. бр. 645/45-2 од 24 децембра 1945 године регистровао: Барзиловачку земљорадничку набављачко-продавачку задругу с. о. ј. у Барзиловици на страни 273/III судског задружног регистра и потврдио правила на дан 24 децембра 1945 године.

На оснивачкој скупштини од 27 маја 1945 године решено је, да се правила и рад региструју саобразно прописима Закона о привредним задругама.

Фирма и седиште задруге: Барзиловачка земљорадничка набављачко-продавачка задруга с. о. ј. у Барзиловици, Срез колубарски Округ београдски, а област задруге обухвата подручје села Барзиловице.

Задатак је задруге:

1) да набавља средства за производњу и потрошњу и да их уступа својим задругарима;

2) да прима од својих задругара њихове земљорадничке производе и прерађевине, које су они сами са својим члановима породице или радницима произвели, да их групише по врстама и каквоћи и да се стара о њиховој најбољој продаји;

3) да дела и у правцу здравственог, просветног и социјалног осигурања својих чланова и њихових породица;

4) да, у циљу прибављања потребних новчаних средстава за своје пословање прима на чување и под интерес уштеде, како од својих задругара тако и од других улагача;

5) да врши заједничко уновчавање стоке, сточних производа и прерађевина својих чланова.

Задруга се оснива на уделима и са ограниченом одговорношћу, сваки члан одговара за обавезе задругине пет пута онолико колико износи збир свих његових уписаних удела.

Један пословни удео износи 100.— динара. Сваки задругар дужан је да упише најмање један удео. Један задругар може имати више уписаних удела.

Задругу заступа Управни одбор, а фирму потписују два члана Управног одбора.

Чланови Управног одбора су: Благоје Љ. Вуковић, Младен Томић, Чедомир Р. Матијашевић, Станисав Милановић и Светомир Поповић.

Задруга траје неодређено време, а престаје или ликвидира према одредбама Закона о привредним задругама.

Р.бр. 465/45-3. — Од Окружног суда Округа београдског у Београду, 24 децембра 1945 год. 9252 1-1

### СРЕСКИ СУД У ПАНЧЕВУ

#### Проглашење умрлом Полак Бети

Полак Бети, рођена Дајч из Панчева, рођена 3 јуна 1897 године одведена је као Јеврејка 1941 године 14 августа из Панчева на сајмиште код Београда и од тада се о њеној судбини ништа не зна.

Пошто је познато да су Јевреји који су одведени на сајмиште скоро сви поубијани од стране окупатора-Немаца, те је врло вероватно, да је и она убијена и да више није у животно, то се на молбу њеног брата Дајч Отона приватног чиновника из Загреба покреће поступак ради доказивања смрти нестале Полак Бети, рођене Дајч ради проглашења нестале за умрлу и за скрбника јој се поставља Илија Атанацковић, адвокат из Панчева.

Према томе издаје се општи позив да се у року од 3 месеца од дана објављивања овог огласа пријави суду или скрбнику свака вест о несталој.

Бр. ВП. 2696/45. — Од Среског суда у Панчеву, 8 децембра 1945 године, 9172 1-1



**СРЕСКИ СУД У НОВОМ САДУ****Конфискација имовине Шандора Банчи**

Срески суд одредио је спровађање конфискације покретне и непокретне имовине Банчи Шандора из Руменке, те стога позива повериоце, да у року од 15 дана пријаве своја потраживања овоме суду у погледу конфисковане имовине.

Вп. бр. 1735/45. — Од Среског суда у Новом Саду, 23 новембра 1945 године. К. 344 1-1

**Конфискација имовине Михајла Варге**

Срески суд одредио је спровађање конфискације покретне и непокретне имовине малод. Варга Михајла из Руменке, те стога позива повериоце да у року од 15 дана пријаве своја потраживања овоме суду у погледу конфисковане имовине.

Вп. бр. 1738/45 — Од Среског суда у Новом Саду, 23 новембра 1945 године. К. 343 1-1

**Конфискација имовине Палинкаш Јаноша**

Срески суд одредио је спровађање конфискације покретне и непокретне имовине Палинкаш Јаноша, ковача из Новог Сада, те стога позива повериоце, да у року од 15 дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

Вп. бр. 657/45 — Од Среског суда у Новом Саду, 23 новембра 1945 године. К. 342 1-1

**Конфискација имовине Јована Ујхељи**

Срески суд одредио је спровађање конфискације покретне и непокретне имовине Ујхељи Јована, (ож. са Шипош Ружом) из Руменке, те стога позива повериоце да у року од 15 дана пријаве своја потраживања овоме суду у погледу конфисковане имовине.

Вп. бр. 1760/45 — Од Среског суда у Новом Саду, 23 новембра 1945 године. К. 341 1-1

**Конфискација имовине Данко Самуила**

Срески суд одредио је спровађање конфискације покретне и непокретне имовине Данко Самуила из Б. Петровца, те стога позива повериоце, да у року од 15 дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

Вп. бр. 373 — Од Среског суда у Новом Саду, 23 новембра 1945 године. К. 340 1-1

**Конфискација имовине Обух Фрање**

Срески суд одредио је спровађање конфискације покретне и непокретне имовине Обух Фрање (ож. са Антуновић Розом) из Кисача, те стога позива повериоце, да у року од 15 дана пријаве своја потраживања овоме суду у погледу конфисковане имовине.

Вп. бр. 1753/45 — Од Среског суда у Новом Саду, 23 новембра 1945 године. К. 339 1-1

**Конфискација имовине Михајла Варге**

Срески суд одредио је спровађање конфискације покретне и непокретне имовине Варга Михајла (ож. са Бакша Јудитом) из Руменке, те стога позива повериоце, да у року од 15 дана пријаве своја потраживања овоме суду у погледу конфисковане имовине.

Вп. бр. 1737/45 — Од Среског суда у Новом Саду, 23 новембра 1945 године. К. 338 1-1

**Конфискација имовине Лаћок Паулине**

Срески суд одредио је спровађање конфискације покретне и непокретне имовине Лаћок Паулине, рођ. Обух из Кулпина, те стога позива повериоце, да у

року од 15 дана пријаве своја потраживања овоме суду у погледу конфисковане имовине.

Вп. бр. 1800/45 — Од Среског суда у Новом Саду, 23 новембра 1945 године. К. 337 1-1

**Конфискација имовине Варница Марка Николе**

Срески суд одредио је спровађање конфискације покретне и непокретне имовине Варница Марка Николе из Ветерника, те стога позива повериоце, да у року од 15 дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

Вп. бр. 1739/45 — Од Среског суда у Новом Саду, 23 новембра 1945 године. К. 336 1-1

**Конфискација имовине Давида Фогараша**

Срески суд одредио је спровађање конфискације покретне и непокретне имовине Фогараша Давида (ож. Банчи Јудитом) из Руменке, те стога позива повериоце, да у року од 15 дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

Вп. бр. 1765 — Од Среског суда у Новом Саду, 23 новембра 1945 године. К. 335 1-1

**Конфискација имовине Андрије Миловић Бетковог**

Срески суд одредио је спровађање конфискације покретне и непокретне имовине Миловић Бетковог Андрије из Ветерника, те стога позива повериоце, да у року од 15 дана пријаве своја потраживања овоме суду у погледу конфисковане имовине.

Вп. бр. 1750 — Од Среског суда у Новом Саду, 23 новембра 1945 године. К. 334 1-1

**Конфискација имовине Јована Береша**

Срески суд одредио је спровађање конфискације покретне и непокретне имовине Береш Јована из Руменке, те стога позива повериоце, да у року од 15 дана пријаве своја потраживања овоме суду у погледу конфисковане имовине.

Вп. бр. 1736. — Од Среског суда у Новом Саду, 23 новембра 1945 године. К. 333 1-1

**Конфискација имовине Михајла Тота**

Срески суд одредио је спровађање конфискације покретне и непокретне имовине Тот Михајла из Кисача, те стога позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања овоме суду у погледу конфисковане имовине.

Вп. бр. 1759/45. — Од Среског суда у Новом Саду, 23 новембра 1945 године. К. 332 1-1

**Конфискација имовине Цицери Јожефа**

Срески суд одредио је спровађање конфискације покретне и непокретне имовине Цицери Јожефа (ож. Јулијана Лади) из Руменке, те стога позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

Вп. бр. 1761/45. — Од Среског суда у Новом Саду, 23 новембра 1945 године. К. 331 1-1

**СРЕСКИ СУД У ЈАГОДИНИ****Конфискација имовине Теодора Клефиша и других**

Код Среског суда у Јагодини спроводи се конфискација имовине: Теодора Клефиша индустријалца фабрике саламе; Душана Мравића, трговца мануфактурне робе; Јосифа Бекеруса, директора парне пиваре и Станислава Поповића званог Станче, индустријалца, сви из Јагодине.

На основу чл 7 Аутентичног тумачења Закона о конфискацији позивају се повериоци напред наведених лица да у року од петнаест дана од дана објављивања овога огласа поднесу редовне тужбе ради утврђивања својих потраживања.

Од Среског суда у Јагодини, 22 децембра 1945 године.



**СРЕСКИ СУД У УРОШЕВЦУ****Конфискација имовине народних непријатеља у Срезу неродимском**

Срески суд у Урошевцу објављује да ће се извршити конфискација целокупне покретне и непокретне имовине следећих народних непријатеља у Срезу неродимском: Златане Перошевић, Тодора Славковића, Станислава Парлића, Мемета Даке Алије, Рудолфа Сарећи, Доде Крстића, Драгољуба Кујунџића, Ахмеда Исена Уке, Франца Никола Доде, Хилми Цемаила, Шукри Ајета Рамадана, Саве Калајића, Ризе Али Гоге, Фаика Исмаила Кадрије, Јупа Ђемаила Гоге, Илми Цемаила Гоге, Заира Азема Крстића и браће, Назифа Садрије, Стоимира Парлића, Ђорђа Војиновића, Фејзула Х. Алије, Али Фета, Мустафе Ибраима, сви из града Урошевца; Петра Бошковића, Ајдина Хамита Исмаила зв. „Ма-тош“ и браће, Рустема Лимана, Реџепа Исљема, Мемета Дервиша, Асана и Бислима браће Бериша, сви из села Никодима, Бајрама Реџепа из Варош села; Газима Ђерима из Мусовића и Паљок Алије из села Никодима; Рамадана Алила Зејнела, Исена Санта Садрије, Рајка Парлића, Косте Николића и Иљаза Агуша, сви из Неродимља; Јашара Али Јашара, Али Шабана Муслије, Таира Али Шабана, Шерифа и Шабана Јашара, Имера Бафти Ђерима, Таира Селима, Исена Ајрза Шаџира, Шерифа Јашара, Селмана Асана Уке, сви из села Језерца; Јунуза Рамадана Суље и Газима Авдије Османа, из села Плешине; Шабана Алита Ајета, из села Мухаџира; Јашара Рамадана, Шабије Рамадана, из села Раовице; Вејсела Асана, Јонуза Емина, Адема Зејнела, из села Мухаџер Бабуша; Газима Сефедина, Усеина Сефедина, Мемета Газима, Мустафе Веселе, из села Лугације; Адема Селима, Мустафе Реџепа и Беџира Селима, из села Маревца; Асана Агуша Авдије и Идриза Сефедина, из села Горњег Гадимља; Крсте Столића, Беџира Бафтије и Амзе Шашивара, из села Доњег Годанца; Адема Мемеда, из Штиљма; Беџира Зеџира, из Ђурковца; Имера Реџепа и Али Имера, из села Деветака; Исуса Мухарема, из Петрова; Смаила Бафти, из Давидовца и Бељуља Емруша, из Црнољева; Рамадана Муслије, из Гребна; Рустема Азема, из Гребна и Велибора Поповића, из Гребна; Реџета Исена, из Кошаре; Ајруша Алита и Адема Мухарема, из Виче; Предрага Илића, из Севца; Исека Рушита, Сулејмана Азира, из села Сазлије; Али Реџепа, из Муховца; Аћима Благојевића, из Старог села; Обрада Тртље, из Појатишта и Даута Шемсџина, из села Сојева.

Позивају се сва лица која имају потраживања према напред означеној имовини да то пријаве оме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овога огласа у „Службеном листу“.

Бр. 361. — Од Среског суда у Урошевцу, 10 децембра 1945 године. К 320 1-1

**СРЕСКИ СУД ДАНИЛОВГРАД****Конфискација имовине Миливоја Пешића**

Срески суд у Даниловграду објављује да је покренуо поступак за конфискацију имовине народног непријатеља Пешића Миливоја, познатог издајника и италијанског шпијуна и то: 1½ (једно и по) рало земље оранице у зв. мј. „Врљезуб“ а граничи се: са истока њивом Риста Бековића; са југа њивом Милисав Радоњића; са запада њивом Ђока Радоњића и са сјевера сеоским путем.

½ (пола) рало земље оранице у зв. мј. „Луке“, а граничи се: са истока њивом Ђока Радоњића; са запада имањем Милисав Радоњића; са југа имањем Тиодора Лукића и са сјевера ријеком Зетом.

¾ (три четвртине) рала ливаде са једним листо-сјеком шуме поврх ливаде, а граничи се: са истока ливадам Божа Радоњића; са запада ливадам Марка Радоњића; са југа шумом власниковом и са сјевера сеоским путем.

1½ (једно и по) рало шуме у зв. мј. „Дубрава Вучетина“ а граничи се: са истока шумом Рада Бошковића; са југа њивом Видосаве Бошковић; са запада ливадам Новице Бошковић; са сјевера сеоским путем који веже цесту Даниловград—Никшић са Фрутком.

Конфисковано је земље оранице и ливаде свега 2¾ (два и три четвртине) рала, а шуме 2½ (два и по) рала.

Остатак имовине од 12½ (дванаест и по) рала оставља се као дио нужан за издржавање породици поменутог народног непријатеља сходно чл 6 т. 2 Закона о конфискацији.

Бр. кнс. 33/45. — Од Среског суда у Даниловом Граду, 1 децембра 1945 године. К 323 1-1

**Конфискација имовине Васе Бошковића**

Срески суд у Даниловом Граду објављује да је покренуо поступак за конфискацију имовине Бошковића Васа, одбјеглог народног непријатеља и то: 12 (дванаест) рала ливаде у зв. мј. „Веље Поље“, а која се граничи од истока и југа ливадам Драга Бошковића; од југозапада ливадам Сене Бошковића; од запада ливадам Велимира и Секуле Бошковић; од сјевера сеоским путем, а преко пута сеоским комуном брдом зв. „Присој“.

Сеоски пут који пролази поред ливаде веже пут од Браленовице са западне стране са Орја Луком.

Остатак имовине оставља се на уживање породици народног непријатеља Бошковића Васа, као дио нужан за издржавање сходно чл 6 т. 2 Закона о конфискацији.

Бр. кнс. 39/45. — Од Среског суда у Даниловом Граду, 1 децембра 1945 године. К 322 1-1

**Конфискација имовине Николе В. Стојановића**

Срески суд у Даниловом Граду објављује да је покренуо поступак за конфискацију имовине Стојановића В. Николе, народног непријатеља, активног четника за читаво вријеме окупације који је одбјегао са Њемцима, а која се састоји од 9½ (девет и по) рала земље: оранице, ливаде и шуме, у атару села Орја Луке са границама како је то наведено у записнику судског изасланика с тим што се целокупна имовина оставља на уживање мајци помешног народног непријатеља Стојановић Јови, из Орја Луке, као дио нужан за издржавање, пошто је иста стара и неспособна за привређивање, тако да односну имовину не смије отуђити и послје смрти Јове Стојановић има сва имовина пријећи у својину државе.

Бр. кнс. 190/45. — Од Среског суда у Даниловом Граду, 1 децембра 1945 године. К 321 1-1

**ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ**

ЛИЧНУ ОБЈАВУ, ЗАРОБЉЕНИЧКУ ОБЈАВУ, ОДОБРЕЊЕ ОД КОНЗУЛАТА СССР о заједничком животу са женом Аном Тимчук оглашавам неважећим. — Живко Појић, из Пољана, Обреновац. 9483 1-1

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 261602 оглашавам неважећим. — Луција Циндрић, Београд. 7690 1-1

МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО издато 1943 године у Београду од V женске гимназије, изгубила сам и оглашавам га неважећим. — Вера Ђукић, Будманијева 1, Београд. 7687 1-1

КРШТЕНИЦУ издату од црквених власти у Славонском Броду, изгубила сам и оглашавам је неважећим. — Вера Ђукић, Београд, Будманијева 1. 7688 1-1

- ОВЛАШЋЕЊЕ бр. 2432 од 8 јула 1932 године издато ми од бившег комесара Министарства трговине и индустрије Одељења за радње оглашавам неважећим. — Панта Иванковић, дрварски трговац у Београду, Мостарска 2. 7686 1-1
- ИНДЕКС и БАЧКИ ЛИСТ бр. 3191, издати од Правног факултета Универзитета у Београду оглашавам неважећим. — Бранислав Кораћ. 7685 1-1
- ПОТВРДУ о регистрацији радње издату од Занатске коморе у Београду под бр. 21127 од 6 јуна 1945 године, оглашавам неважећом. — Мика Лилић. 7684 1-1
- МАЈСТОРСКО ПИСМО издато од Удружења обућарских мајстора и ПОТВРДУ о регистровању радње оглашавам неважећим, пошто су изгорели за време бомбардовања Београда. — Леополд Пресечник, Кнез Михајлова 11, Београд. 7682 1-1
- КАРТУ за намирнице Г бр. 11301 оглашавам неважећом. — Милица Столица, Улцињска бр. 19, Београд. 7681 1-1
- ОВЛАШЋЕЊЕ за рад издато од Трговачке коморе бр. 8743 од 27 јуна 1935 године оглашавам неважећим. — Драгиша И. Радовић, трг., Поп Лукина бр. 1а. 7680 1-1
- ОВЛАШЋЕЊЕ за рад број 10127 електро-механичке радње „Тесла“ изгубио сам и оглашавам неважећим. — Станко В. Филиповић, Бранкова 32. 7678 1-1
- ИНДЕКС бр. 12719 издат од Деканата Техничког факултета 5 октобра 1939 године у Београду, оглашавам неважећим. — Ђурчин Рада. 7677 1-1
- ОВЛАШЋЕЊЕ за вођење колонијалне радње у Београду, издато од Управе града Београда — Одељења за радње — од 5 октобра 1937 године бр. 12726 приликом бомбардовања Београда уништено ми је, те га оглашавам неважећим. — Сефкерица Јован, трговац. 7675 1-1
- ОВЛАШЋЕЊЕ издато од бивше У.Г.Б. — Одељења за радње бр. 10913 од 19 августа 1937 године месарске радње оглашавам неважећим. — Богдан М. Тодоровић. 7674 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 41537 издата на име Вемић Саве Душана изгубљена је и оглашава се неважећом. 7672 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА на име Милоја М. Драшковића, оглашава се неважећом. 7671 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА на име Ђуре Ф. Цигљедског, оглашава се неважећом. 7670 1-1
- ОВЛАШЋЕЊЕ за обављање пиљарске радње број 945/32 издато од комесара Министарства трговине и индустрије при Управи града Београда изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Антоније Т. Угљешин, Београд. 7669 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 811378 оглашавам неважећом. — Митар Грубач, Јајце. 7668 1-1
- КАРТУ К за домаћинство оглашавам неважећом. — Грозда Калиновић, Грчића Миленка бр. 60а. 7667 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА издату од Команде града Београда, Пријавни отсек, овим оглашавам неважећом. — Ковиљка М. Самчовић, Јове Илића 82. 7666 1-1
- УПИСНИЦУ од Правног факултета бр. 30.347 оглашавам неважећом. — Стеван Бошковић, студент права. 7684 1-1
- МАТУРСКУ ДИПЛОМУ М државне трговачке академије изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Милица Милојевић. 7833 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО о вишем течајном испиту издато од VIII мушке гимназије оглашавам неважећим. — Милета Радосављевић из Младеновца. 7801 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 204158 оглашавам неважећом. — Никола Арцибашев, Далматинска 95. 7800 1-1
- ВОЈНИ ПАСОШ, издат од Министарства народне одбране за Румунију, Бугарску и Мађарску, оглашавам неважећим. — Окхиана Јован, Владимировац. 7790 1-1
- ЧЛАНСКУ КАРТУ V рејона бр. 6107 изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Сима Стефановић, Београд. 7798 1-1
- УВЕРЕЊЕ Српског црвеног крста о нестанку Светозара Станковића, потпуковника, оглашавам неважећим. — Драгољуб Станковић, Врање. 7797 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА издату од III рејона изгубила сам и оглашавам је за неважећу. — Мара Губић, Београд. 7796 1-1
- ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ I А. бр. 7845 изгубио сам, па је оглашавам неважећом. — Илија Ђукић, поручник-комесар транспортне чете XXI срп. дивизије, Ниш. 7795 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. — Душан Крњаја, Мали Јатаган 9 ред, бр. 1 Београд. 7794 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА издату од III рејона оглашавам неважећом. — Душан Крњаја, Мали Јатаган 9 ред бр. 1, Београд. 7793 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског одбора у Обровцу оглашавам неважећом. — Крњаја Душан, село Жегор, Далмација. 7792 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 2688 оглашавам неважећом. — Надежда Мандић, Панчево. 7791 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског народног суда у Обровцу, изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Радомир Аничкић, Обреновац. 7790 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Лепосава Карапантић, Кнез Михајлова бр. 67. Смедерево. 7789 1-1
- ДОЗВОЛУ за обављање кочијашке радње издату од Одељења за радње Управе града Београда оглашавам неважећом. — Љубомир Стојановић, Борћа Кратовца бр. 1. 7918 1-1
- КЊИГУ СТАНАРА изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Зорка Б. Лукић, Удбинска 15, VII рејон. 7917 1-1
- ОВЛАШЋЕЊЕ Извршног народног одбора града Београда, Одељења унутрашњих послова, Отсека за радње бр. 16393 од 8 новембра 1945 године гласеће на фирму: „Трговина старим гвожђем и металима и свим индустријским отпатцима без текстилних — на мало“, оглашавам неважећим. — Владимир Банић, трг., Војводе Степе бр. 8. 7916 1-1
- ИНДЕКС Ветеринарског факултета изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Мирослав Симић. 7915 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда оглашавам неважећом. — Драгица Кузмановић. 7914 1-1
- ЖЕЛЕЗНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ оглашавам неважећом. — Драгица Кузмановић. 7913 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА издату од I рејона оглашавам неважећом. — Драгица Кузмановић. 7912 1-1
- ДОЗВОЛУ за чишћење ципела изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Али Назиф. 7911 1-1

- ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 2 за куповину седмичке карте Остружница—Београд оглашавам неважећом. — Милосав М. Бранковић, Остружница. 7909 1-1
- БАЧКИ ЛИСТ Техничког факултета оглашавам неважећим. — Бранислав Ђуровић, Влајковићева бр. 11а. 7908 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО о вишем течајном испиту класичне гимназије у Љубљани оглашавам неважећим. — Сок Иван поручник штаб. I бригаде форм. у СССР. 7906 1-1
- БОН за дрва број 201346 издат од V рејона града Београда оглашавам неважећим. — Љубисав Станковић, Св. Климента 31. 7907 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Драга Лукић, Београд. 7902 1-1
- КЊИЖИЦУ од дрва и БОН од угља изгубила сам и оглашавам за неважеће. — Цвета Маринковић. 7904 1-1
- КУПОВНЕ КЊИЖИЦЕ за снабдевање и ДОПУНСКЕ КЊИЖИЦЕ Р-1 и Р-2 оглашавам неважећим, пошто су изгубљене. — Драга и Драгица Лукић, Београд. 7901 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА издату од бив. XI рејона изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Драга Лукић Београд. 7900 1-1
- ОВЛАШЋЕЊЕ за обављање тапетарске радње бр. 14084/32 оглашавам неважећим. — Бошко Љ. Смиљанић, тапетар, Московска 12. 7899 1-1
- ОСОБЕНУ КЊИЖИЦУ и КЊИЖИЦУ домаћинства за снабдевање оглашавам неважећим. — Живан Петровић, кројач, Опатијска број 5. 7898 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈЕ за снабдевање на име Николе, Габриеле, Мирославе, Даринке и Јасенке Петровић, Палмотићева 3, оглашавају се неважећим. 7895 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање оглашавам неважећом. — Љубица Пинчетић, Београд. 7896 1-1
- ОВЛАШЋЕЊЕ за обављање ташнерске радње издато од Комесара Министарства трговине и индустрије при Управи града Београда, Одељења за радње бр. 13399/36 изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Новица Крстовић, Београд. 7893 1-1
- ВОЈНИЧКУ ИСПРАВУ број 164.356 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Станковић В. Видан, Ниш. 7892 1-1
- СПИСАК СТАНАРА у бившој улици Краља Александра бр. 24 изгубио сам, па га оглашавам неважећим. — Љубисав Јекић, Београд. 7889 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Влајко Љ. Николић. 7888 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО о свршеном 4 разреду Треће мушке гимназије 1942 године изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Радомир Ђукић, Београд. 7887 1-1
- КУПОНЕ за снабдевање Г и К оглашавам неважећим. — Слободан Глишић, Стојана Новаковића 1. 7886 1-1
- ОВЛАШЋЕЊЕ за обављање филателистичке радње издато од Комесара Министарства трговине и индустрије при одељењу за радње Управе града Београда бр. 7102/31 изгубио сам, па га оглашавам неважећим. — Оскар Климецки, Београд. 7879 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 207747 оглашавам неважећом. — Мочај Михајло, Крижанићева бр. 26, Београд. 7879 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање 25511 и БОН за пар Ђонова оглашавам неважећим. — Тасовац Александар, Захумска 43, Београд. 7877 1-1
- ДОПУНСКУ КАРТУ Р-1 бр. 220952 оглашавам неважећом. — Тодор Живковић, Светог Николе 78, Београд. 7876 1-1
- БАЧКИ ЛИСТ Економске-комерцијалне високе школе оглашавам неважећим. — Радојко Лазаревић, студент В. Е. К. Ш. 7875 1-1
- МАТУРСКУ ДИПЛОМУ оглашавам неважећом. — Столић Н. Петар, Рума. 7874 1-1
- РЕШЕЊЕ о наплати ратне штете оглашавам неважећим. — Ружица Станковић, Војводе Саватија бр. 13. 7947 1-1
- КУПОВНУ КЊИЖИЦУ контролисане робе бр. 2077 и ЛИСТУ МЕЉАВЕ бр. 106, издате од Месног народног одбора Крњаче, оглашавам неважећим. — Кубина Викторија. 7946 1-1
- ИНДЕКС Правног факултета Београдског универзитета, издат под бр. 866/30 оглашавам неважећим. — Простран Ђ. Божидар, приватни чиновник, Кнез Богосава 1/VI. 7945 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ »Г« и ДОПУНСКУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећим. — Милена Лукић, Руска 4. 7944 1-1
- ЗАДРУЖНУ КЊИЖИЦУ Намештеничке задруге у Земуну бр. 4603 и КУПОНЕ ЗА ХРАНУ бр.: 13456, 13457, 13458 издате на потрошачку књигу број 323/937 оглашавам неважећим, пошто су изгубљени. — Михаил Бугрејев, Пантелићева 2, Земун. 7943 1-1
- МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО издато од II Трговачке академије у Београду оглашавам неважећим. — Вера Станковић. 7941 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ бр. 1017 издату од Среског народног одбора у Ариљу оглашавам неважећом. — Милица Броћић из Ариља. 7940 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског народног одбора у Ариљу оглашавам неважећом. — Надежда Стојиновић из Ариља. 7939 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ ЗА СНАБДЕВАЊЕ број 36.627 изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Ивана Мађарић-Шарић. 7938 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Јелена Петричић, Грачаничка 16, Београд. 7936 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ број 1448/45 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Божидар Цветковић, радник, Лесковац. 10009 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Градског народног одбора у Лесковцу оглашавам неважећом. — Олга Новаковић, Владе Ђорђевића 43, Лесковац. 10008 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ, ДЕКРЕТ о постављењу за служитеља при Катастарској управи и ОБЈАВУ за рад оглашавам неважећим. — Даница Васиљевић, Крагујевац, Катастарска управа. 10007 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ број 1476 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Ратомир Н. Димитријевић, трговачки помоћник, Крагујевац, Кнез Михајлова 55. 10006 1-1
- УВЕРЕЊЕ команде Јагодинског подручја бр. 3368/45 оглашавам неважећим. — Живојин М. Костић, село Мајур — Јагодина. 10005 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ број 4185 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Коста Сенић, служитељ Државне хипотекарне банке, Крагујевац. 10004 1-1

- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 302572 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Обрад Ивковић, Команда позадине XXI ударне дивизије, Ниш. 9887 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 302625 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Милкан Завиша, Команда позадине XXI ударне дивизије, Ниш. 9886 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ број 3917 и ДИПЛОМУ Државне средњотехничке школе, грађевинског отсека, оглашавам неважећом. — Миодраг Милосављевић, чиновник водне задруге, Смедерево. 9885 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од III рејона Градског народног одбора у Лесковцу оглашавам неважећом. — Владимир Митић, ул. Рупе II део број 32, Лесковац. 9884 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ број 6367 издату од Градског народног одбора у Лесковцу, изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Боривоје Станковић, Зеке Буљубаше 185, Лесковац. 9883 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ број 3706 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Десанка Лалић, Дринчићева 6, Крагујевац. 9882 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО о свршеном вишем течајном испиту у Чачку изгубио сам и оглашавам га неважећом. — Динић Милорад, Цара Лазара 60, Чачак. 9881 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ број 1363 од 29 априла 1945 год. оглашавам неважећом. — Вида Митић, из Велике Сјенице, Грделица. 9705 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО о свршеном II разреду гимназије изгубила сам и оглашавам га неважећом. — Зорица Д. Николић, Београд. 9600 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО о свршеном II разреду гимназије оглашавам неважећом. — Даница Шуберић, Аранђеловац. 9599 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ број 13114 издату од СНО у Житковцу оглашавам неважећом. — Костић Мирко, из Тешице. 9147 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ број 13339 издату од СНО у Житковцу оглашавам неважећом. — Костић Анка, из Тешице. 9146 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Секције Народне милиције у Земуну бр. 15071 оглашавам неважећом. — Радомила Војкић, Далматинска 9, Земун. 7920 1-1
- ПОСЛОВНУ КЊИЖИЦУ бр. 1435/1941 рег. број 101/941 оглашавам неважећом. — Чедица Ацковић, кројачица. 6672 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈЕ Александра Ђокића из села Туполовца бр. 925 од 19 априла 1945 године и Пејче М. Вучића из Дедине Баре бр. 296 од 29 марта 1945 године оглашавају се неважећом. 9704 1-1
- РЕШЕЊЕ о додељивању помоћи од 2400 динара издато од Народног одбора III рејона бр. 316/45 оглашавам неважећом. — Јосимовић Полексија, проф у пензији. 7949 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО о положеном вишем течајном испиту у школској години 1943/44 на име Тихомира С. Радојчића оглашава се неважећом. 7846 1-1
- ПОТРОШАЧКУ ИСКАЗНИЦУ број 14768 Р-548а оглашавам неважећом. — Пикл Марија, Војводе Момчила 5, Земун. 8000 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Секције Народне милиције у Земуну бр. 14620 оглашавам неважећом. — Олга Петровић, Радничка 1, Земун. 8012 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Секције Народне милиције у Земуну бр. 9422 и ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Мина Зобаревић, Орачка број 40, Земун. 7997 1-1
- ОВЛАШЋЕЊЕ за обућарску радњу бр. 16051 од 25 јула 1932 издато од комесара Министра трговине и индустрије оглашавам неважећом. — Ђорђе С. Босанац, Мајке Јевросиме 2. 7640 1-1
- ОВЛАШЋЕЊЕ бр. 2594 пекарске радње оглашавам неважећом. — Велимир Француз. 7608 1-1
- ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 2042/45 оглашавам неважећом. — Михајлов Живан, Панчево. 10338 1-1
- ОВЛАШЋЕЊЕ издато од Управе града Београда, Одељење за радње, бр. 7299 од 9 маја 1934 године оглашавам неважећом. — Аница Бушатовић, Београд. 8037 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО 7 разреда гимназије изгубио сам и оглашавам га неважећом. — В. Митровић, Миоша Великог 67, Београд. 8034 1-1
- ЧЛАНСКУ КАРТУ издату од Задруге V рејона број 1 оглашавам неважећом. — Смиља Арсенић, домаћица из Београда. 8033 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање, СНАБДЕВАЧКУ „Г” КАРТУ и ДОПУНСКУ „Р”-2 издате од V рејонског одбора оглашавам неважећом. — Смиља Арсенић, домаћица, Захумска број 65. 8032 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 23 издату од Подружнице синдиката Н. П. оглашавам неважећом. — Душан Зубић, Црногорска 35, Нова Пазова. 8031 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО о свршеном 3 разреду Државне трговачке академије изгубио сам и оглашавам га неважећом. — Славољуб Ђурчић, Београд. 8030 1-1
- ПОСЛОВНУ КЊИЖИЦУ број 139283 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Жива Маркушев, трг. помоћник, Чента — Бајат. 8029 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Даница Поповић. 8028 1-1
- ЦИКОЛСКУ ИСПИСНИЦУ оглашавам неважећом. — Зукић Борислав, Мутапова 23, Београд. 8027 1-1
- УПИСНИЦУ и БАЧКИ ЛИСТ Економске комерцијалне школе у Београду оглашавам неважећом. — Брачко Ј. Јанко, Београд, Влајковићева 13. 8026 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Дара Крстајић, Фердинандова 8. 8609 1-1
- ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ број 50 издату од Штаба II противавионске бригаде оглашавам неважећом. — Антун Марковић, капетан. 8064 1-1

## РАЗНО

Моја синовица Бранислава Драгољуба Бановића увредила ме је да јој никад опростити не могу зато се од ње одричем и више је не признајем за своју синовицу. Искључујем је из наслеђа како покретне тако и непокретне имовине која се буде затекла на дан моје смрти.

4 децембра 1945 године  
у Београду

8269 1-1 Божидар С. Бановић  
димничар из Београда

Пошто желим да ступим у брачну заједницу са Аницом Бенаковић удовом из Титела, а сада са станом у Краљевића Марка бр. 11 у Београду, то позивам сваког оног ко зна да постоје извесне брачне сметње да ме о томе извести.

9298 1-1 Илија Делић, обалски радник  
Петролићина бр. 11, Београд.

Ова Решење влегуе во сила со денот на објавување во „Службениот лист“.

Бр. 23163  
24 декември 1945 година  
Белград

Министер за трговија и снабдување,  
инж. Никола Петровиќ, с. р. \*

## 8.

На основа членот 2 Уредбата за планска расподелба и потрошувачка на стоката во врска точката 9 Решењето бр. 467 од 9 јуни 1945 година а со оглед на настаналата можност, доносуам

### РЕШЕЊЕ

#### ЗА ПУШТАЊЕ ВО СЛОБODНА ПРОДАВАЧКА КАЉЕВИ ПЕКЈИ И КАЉЕВИ ПЛОЧИ ЗА ПЕКЈИ

Се пуштајат во слободна продавачка каљеви пекји и каљеви плочи за пекји.

Со ова Решење не се закачуе во прописите за цените.

Ова Решење влегуе во сила со денот на објавување во „Службениот лист“.

Бр. 25978  
24 декември 1945 година  
Белград

Министер за трговија и снабдување,  
инж. Никола Петровиќ, с. р.

## 9.

На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба и потрошувачка на стоката, во врска точ. 3 под в) Решењето за одредување на предметите кои спаѓаат под планска расподелба и потрошувачка бр. 467 од 9 јуни 1945 година а со обзир на настаналата можност, Министерот на трговијата и снабдувањето на Сојузната влада донесуе

### РЕШЕЊЕ

#### ЗА ПРОМЕТ НА ДЕТСКИ КОНДУРИ ДО БР. 26, САНДАЛИ, ЧЕВЛИ И КОНДУРИ НА КОИ ГОРНИОТ ДЕЛ Е ИЗРАБОТЕН ОД НЕГУМИРАН ТЕКСТИЛ СО ГУМЕН ГЈОН

1) Детските кондури до бр. 26 остануат во слободна продавачка и после 31 декември 1945 година до понатамошното решење, а на начин предвиден со Решењето бр. 14557 од 29 ноември 1945 година („Службен лист“ број 76 од 5 октомври 1945 година) во врска на Решењето број 21634 од 13 ноември 1945 година („Службен лист“ бр. 90 од 20 ноември 1945 година), со тоа, да е поголемен бројот од 25 на 26.

2) Сандалите изработени по производните задатоци, без обзир на врстата на употребениот материјал, се изедначуваат со сандалите означени во Решењето бр. 14557/45 („Службен лист“ бр. 76/45), и нивната продавачка има да се врши на начин предвиден во тоа Решење со тоа, да се рокот, одреден во Решењето бр. 21.634/45 „Службен лист“ бр. 90/45 до 31 декември 1945 година, продолжуе до понатамошното решење.

3) Чевли (кондури само со предниот горни дел), не се сметат како кондури кои спаѓаат под режим

на планската расподелба и потрошувачка во смисла на Решењето бр. 467 од 9 јуни 1945 година („Службен лист“ бр. 40 од 12 јуни 1945 година точка 3 под в), па прометот на истите е слободен.

4) Кондуриите, чинот горни дел е изработен од негумиран текстил со гумен гјон, потпаѓаат под планска расподелба само до трговецот на големо. Детална продавачка непосредно на потрошувачот се врши слободно со тоа, да секоја набавка на овие кондури има да се упише во куповната книшка на потрошувачот.

Продавачите се должни за продавачката на овие кондури да водат список со ознака на името на купувачот и неговата адреса (улица број и место). Овие списоци тие се должни поради евиденција да ги доставуваат редовно секој месец на отсекот за снабдување на оној месен одбор на чието подрачје се најдуваат нивните продавници.

Во местата кои не се уште uvedени куповни книшки, ваква продавачка на кондури ќе се врши по списоците кои ги води продавачот, со тоа, да се со овие списоци постапи на начин предвиден во предниот став.

5) Со ова Решење ни во колку не се докачуе во прописите за цени.

6) Ова Решење влегуе во сила со денот на објавување во „Службениот лист“.

Бр. 26160  
24 декември 1945 година  
Белград

Министер за трговија и снабдување,  
инж. Никола Петровиќ, с. р.

## 10.

#### КАЗНУЕЊЕ ЈАДРАНСКОТО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУШТВО ПОРАДИ ПРЕКРШУЕЊЕ РЕШЕЊЕТО VII БР. 3652 ОД 18 ЈУНИ 1945 ГОДИНА

Сојузниот Министер на финансиите со своето Решење VII бр. 8528/45 го казнил Јадранското осигурително друштво во Белград зарад прекршуење Решењето на Министерството на финансиите VII бр. 3652 од 18 јуни 1945 година, направено со издавање листови на покрикје бр. 261 и 262 на текстилната фабрика на Глигорија Петровиќ и КО во Лесковец, која е во државна своина, со 30.000.— динари условно за година дена.

Јадранското осигурително друштво наведените осигуруења има да ги предаде на Државниот завод за осигуруење и реосигуруење во Белград и да му отстапи соодветен дел на премијата и сите потребни податоци без никаква накнада, и тоа она по листот на покрикје бр. 261 од 18 август 1945 година, а она по листот на покрикје бр. 262 од 15 октомври 1945 година.

Казната е изречена на основа утврдените факти според кои Јадранското осигурително друштво полиците на фирмата Глигорија Петровиќ и КО бр. 207951/3 и 308015/17, кои од порано при него биле во сила, ги обновило наведените листови на покрикје од 18 август односно 20 октомври 1945 година, и ако фирмата во меѓувремето на основа одлуката на Судот за националната чест во Лесковец бр. 31 од 22 јуни 1945 година е конфискуена и прешла во државна своина, а Решењето на сојузниот Министер за финансиите VII бр. 3652 забрание на приватните осигурителни претпријатија да примаат во осигуруење државен имот.

VII бр. 8528/45. — Од Сојузното Министерство на финансиите, 4 декември 1945 година.

# ОДЛИКОВАНИА

## ПРЕТСЕДНИШТВО

### на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

на предлог на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршалот на Југославија Јосип Броз-Тито

одлучуе:

да се за умешност во командовањето, специјалните подвизи, покажаната храброст и нарочити заслуги за народ одликуат:

#### СО ОРДЕН НА ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД:

мајори: Брајовиќ Павле и Турковиќ Вуко.

#### СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

мајор Зуфер Мусиќ.

#### СО ОРДЕН НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

мајори: Радусиновиќ Митар и Ристиќ Миле;  
капетан Зидар Алојз;  
пом. комесара бригада: Мијушковиќ Мићо и Вучениќ Алекса;  
Зоговиќ Величко.

#### СО ОРДЕН НА ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

капетани: Булатовиќ Урош, Ђорђевиќ Драгутин, Латичевиќ Јанко, Меденица Гојко, Метеризи Саљко, Мирјачиќ Вељко, Стругар Блажо и Зоговиќ Здравко;  
поручници: Јовановиќ Момчило и Вилиќ Божо.

#### СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

пом. ком. бригада Грковиќ Светислав;  
поручници: Фуртула Анђелко, Гало Петар, Суботиќ Љубо, Шајиќ Вук, Вукиќ Драшко и Зораја Јово;

командири чете: Божовиќ Зарија, Дујовиќ Душан, Кељевиќ Драго и Васиќ Данило;  
потпоручници: Ђоговиќ Милутин и Рашиќ Ђоко;  
политички руководиоци: Вујовиќ Томо и Лалевиќ Александар;

омладински руководиоци: Драгичевиќ Станка и Гојковиќ Голуб;

водници: Бабиќ Петар и Вешовиќ Милан;

политком Филиповиќ Јово;

борци: Албиќ Светозар, Петровски Бранко;

стафчиќ Иван, Јовановиќ Станисава и Вучиќ Свето.

#### СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

капетан Валенчиќ Анте-Јанез;

поручник Глоговац Стојан;

Бутиони Ђузепе.

#### СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

омладински руководилац Радоњиќ Блажо;

борци: Шапиќ Радомир, Џудовиќ Милета, Иповец Карло, Јововиќ Бранко, Мичуновиќ Илија и Вукобрат Владо;

Бобичиќ Деса, Бобичиќ Јелка, Чергон Албин, Кос Виктор, Мејач Иван, Мијушковиќ Стево, Митровиќ Димитрије, Мишиќ Љепка, Новаковиќ Зора, Периќ Мирко, Радовановиќ Радомир, Странчек Тонче, Стругар Даница, Видмар Марио и Водопаиќ Вељко.

#### СО МЕДАЉА ЗА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

политком, чете Стругар Злата;

Гостовиќ Јелица, Радусиновиќ Никица, Митровиќ Н. Милан и Милатовиќ Пољка.

Бр. 292

29 јули 1945 година

Београд

Секретар,

М. Перуничиќ, с. р.

Претседник,

др. И. Рибар, с. р.

## ПРЕТСЕДНИШТВО

### на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

на предлог на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршалот на Југославија Јосип Броз-Тито

одлучуе:

да се за осведочената работа на остваруење на братството и единството на југословенските народи одликујат:

#### СО ОРДЕН НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД:

пуковник Стратијев Делчо.

#### СО ОРДЕН НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

потпоручник Ицков Димитрије.

Бр. 293

29 јули 1945 година

Београд

Секретар,

М. Перуничиќ, с. р.

Претседник,

др. И. Рибар, с. р.

## ПРЕТСЕДНИШТВО

### на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

на предлог на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршалот на Југославија Јосип Броз-Тито

одлучуе:

да се за храброст покажана во борба одликуат:

#### СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

капетан Кљајиќ И. Раде;

поручници: Бабиќ О. Милорад, Ђуњевац М. Неђељко, Видаковиќ Михаило, Докниќ Вељко, Живаљевиќ Р. Александар, Кендешиќ Александар, Краљ В. Стојан, Крнач Ђуро, Мириќ Илија, Миљевиќ П. Вид, Неговановиќ Светозар, Новаковиќ Сава, Пејановиќ М. Милован, Поповиќ В. Свето, Сантовац Стјепан, Стојановиќ Живан, Шаренац Јово и Шкрбиќ Мићо;

командири чете Митровиќ Добривоје и Шошкиќ Јеремије;

пом. политком. батаљ. Орел С. Раде;

политком. чете Ђелица М. Милосав;

политком. болнице Бањанин Влајко;

потпоручници: Босниќ Мирко, Влаховиќ В. Мирко, Вукашиновиќ М. Лука, Вуксановиќ Ђ. Миливоје, Јовановиќ Илија, Јовиќ П. Миле, Којадиновиќ Бо-



шко, Кресојевић М. Илија, Полајац У. Миле, Радовић В. Гојко, Расуин Миле, Релић М. Бранко, Тошић Радоје и Чушић Радован;

зам. командира чете Томовић Душан;  
командир Минер, одељ. Јовановић Слободан;  
економ Томић М. Милош;  
референт санитета Андесић М. Спасенија;  
заставници: Двоаранац Миленко и Зељуг Ђока;  
водник прат. вода Стрика М. Стојан;  
водници: Буловић Н. Лука, Сантовац Стјепан, Милетић Игњат и Живковић Ђорђе;  
митраљезац Јовичић Лазар;  
секретар отс. Бајковић Ђ. Драгица;  
пом. надз. обућ, радње Цековић Стево;  
борци: Ромшевић Т. Јово, Ђупурдија П. Вајо и Шеврдија Роко.

#### СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

капетани: Гајић Константин, Мељенаши И. Кристо и Стефановић Стевица;  
поручници: Брадић Сава, Вишњић Бранко, Ивковић Милан, Кузмановић Гаја, Стефановић Душан, Чизмић Ђорђе и Штефанић Миха;

командири чете: Вучетић Жика и Мирић Иван;  
политком, санит. воза бр. 1 Шћепановић Вукосава;

потпоручници: Богдановић Јован и Мрвошевић П. Душан;

политком, чете: Груичић М. Милан и Радовић М. Марко;

командир чете Стефановић С. Димитрије;

потпоручници: Радосављевић Момчило и Шмуков Милан;

зам. командира чете: Додовић М. Милош, Мартиновић Р. Александар, Мијачевић Угљеша, Нешић Рада, Петровић Србислав и Цветић Н. Данило;

пом. политком. чете Јовановић Р. Илија;

об. офиц. батаљона Грбатинић Милан;

реф. санит. батаљона Јовановић Илинка и Сремац Злата;

заставници: Божић Нада, Живковић М. Бора, Здунић Франьо, Кнежевић Душан, Милић П. Јово, Неговановић Никола, Костић Мирко, Свилокоса Милован, Сувајцић Радивоје и Томић Петар;

референт санитета Лакићевић В. Зорко;

ст. водници: Булгар Т. Стево, Марковић Бранко и Почуча Д. Јанко;

водници: Андрић Мирослав, Дикић Рада, Жеравица Јосип, Јованић Петар, Јовановић Живан, Јовичевић Светислав, Кокар Славко, Мандрушић Славко, Матијевић Влада, Медић Н. Рада, Миражић Ватрослав, Мирослављевић Милорад, Петровић Стеван, Полић Никола, Тинта К. Душан, Тубин Јова, Теранић П. Душан и Шаркић Иван;

десетари: Илић Риста, Миличевић Мирко, Москаљ Славко, Поповић Душан, Прокоповић Лука, Станимировић Петар и Теофиловић С. Бора;

болничарка Ђирић Мара;

курири: Војновић С. Триво, Недић Н. Милован, Новаковић Ђ. Душан и Ђирић Драга;

митраљесци: Бабник Драгутин, Јовић Душан и Милетић Ђоко;

пушкомитраљесци: Дујенеш Франьо, Корча М. Спахо, Николић Милорад и Симић Димитрије;

сељак из Крајине Трикић Милан;

борци: Адамчић Мата, Ђелић Гордана, Брвак Емил, Вулетич Вукадин, Гедель Ђуро, Докић Младен, Дроњак Иван, Јовелић Рада, Миладиновић Мирко, Косановић Рада, Николић Светислав, Савадиновић Душан, Славуј Лепосава и Ранисављевић Богдан.

Бр. 295

10 август 1945 година

Београд

Секретар,

М. Перуничкић, с. р.

Претседник,

др. И. Рибар, с. р.

## ДЕКРЕТИ

### МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ

Со Решењето на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 11117 од 23 августа 1945 година, а на основа чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење и унапредуење на државните службеници на Демократска Федеративна Југославија од 2 април 1945 година, а по согласноста на Претседателот на Министерскиот совет Перс.бр. 399 од 16 август 1945 година и чл. 1 и 2 Уредбата за регулисуење припадностите на државните службеници од граѓански ред од 20 април 1945 година, се поставуе за директор, во привремено својство, на Дирекцијата за пошти, телеграфи и телефони во Љубљана Шенк Ј. Владимир, со припадности на чиновник 3 положајна група 2 степен.

Со Решењето на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 11107 од 23 август 1945 година, а на основа чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење и унапредуење државните службеници на Демократска Федеративна Југославија од 2 април 1945 година, а по согласноста на Претседателот на Министерскиот совет Перс.бр. 400 од 16 август 1945 година и чл. 1 и 2 Уредбата за регулисуење припадности на државни службеници од граѓански ред од 20 април 1945 година се поставуе за инспекциони орган, во привремено својство, на Дирекцијата за пошти, телеграфи и телефони во Нови Сад Матовић М. Михаило, со припадности на чиновник 4 положајна група 2 степен.

### МИНИСТЕРСТВО ЗА СООПШТЕНИЈА

Со Решење на Првиот помоќник на управникот на Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 7934/45 од 16 јули 1945 година се премештени по потреба на службата: Мирић Милан, прометник 9 пол. група од станицата Суботица во станица Суботица—Фабрика, и по молба Војкић Војин, работник в. д. транзитер од станицата Сомбор во станица Суботица—Фабрика.

Со Решење на Првиот помоќник на управникот на Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 9888/45 од 17 јули 1945 година е премештен по молба Бољшаков М. Ђорђе, чиновник 8 група од станицата Вршац во Контрола на приходите, патнички отсек на Управата Нови Сад.

Со Решење на Првиот помоќник на управникот на Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 9897/45 од 17 јули 1945 година се ставуе ван снага одлуката на Дирекцијата Нови Сад број 4496/45 од 23 јули 1945 година за поставуењето на Грујин Милан, за в. д. кочничар при станицата Петровград.

Со Решење на Првиот помоќник на управникот на Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 3917/45 од 17 јули 1945 година е распореден по потреба на службата Дабић Ц. Сава, постојан квалификуван работник в. д. пословогја во радионицата Петровград.

Со Решење на Првиот помоќник на управникот на Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 9956/45 од 17 јули 1945 година е премештен по потреба на службата Аврамовић С. Предраг, соопштителен чиновник 8 група шеф станица Темерин во Соопштително оделење на ова Управа.

Со Решење на Првиот помоќник на управникот на Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 9989/45 од 18 јули 1945 година е премештен по потреба на службата Манић Стеван, повремен работник в. д. отправник на возови на станицата Сомбор во станица Бајмок во исто својство.

Со Решење на Првиот помоќник на управникот на Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 9673/45 од 18 јули 1945 година е премештен по потреба на службата Станојев Тихомир, зван. II десетар од III надз. срез Кисач IV секција Нови Сад во 2 десетарска делница XIII надз. срез Оџаци II секција Сомбор.

Со Решење на Првиот помоќник на управникот на Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 9958/45 од 18 јули 1945 година е примен во служба на државните железници Миливојевић Славољуб, за дневничар в. д. разврстен службеник при лож. Суботица.

Со Решење на Првиот помоќник на управникот на Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 9318/45 од 18 јули 1945 година е премештен по молба Живковић Иван, работник в. д. скретничар станица Сремски Карловци во станица Товарник во исто својство.

### ИСПРАВКА

Во бројот 98 „Службениот лист“ од 18 декември 1945 година е објавено Напатствието за спроведување валоризација и за прекнижување во динари ДФЈ во врска со замената на парите, во кое се поткрале следните грешки:

1) во членот 5 под 2) последниот став, последниот ред стои „7“, а треба „10“;

2) во членот 5 под 5) последниот став во првиот ред озгора стои „списоците бр. 4, 5 и 6“, а треба „списоците на образците 4, 5 и 6“;

3) во членот 10 под 7) ставот втори во шестиот ред озгора стои „чл. 11 Законот“, а треба „чл. 10 Законот“;

4) во образецот бр. 3 во рубриката 4 стои „Валоризирана вредност засметана по клучот за пресметање окупациските новчаници“, а треба „Валоризирана вредност која одговара на вредноста во старите југословенски динари од 1 април 1941 година“.

VII бр. 10988. — Од Банковно-валутното оделење на сојузното Министерство на финансиие, 26 декември 1945 година.

### ПОВИКУЕЊЕ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1946 ГОДИНА

Претплатата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ за 1946 година изнесуе 650; ако претплата се положиуе само за првото полугодиште на 1946 година, тогај претплатата чини 350.— динари.

Претплатата на „Службените соопштења на Сојузниот уред за цени“ како посебно издање на

„Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ чини за целата 1946 година 250.— динари.

Претплатата се положиуе на благајната на „Службениот лист“, Београд, Бранкова бр. 20, секој работен ден од 8—13,30 саатот, и на чековната сметка 62-324, со назначуење на име од што парите се уплатуат.

Сите претплатници должни се да ја положат претплатата за идната година најдалеку до 1 јануари 1946 година.

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ одново ги повикуе оние претплатници који до донеска конечно не го измириле долгот на име на претплатата за 1945 година долгот да го што порано измират. На нив во противното листот ке им биде обуставен.

### СОДРЖАЈ:

Страна

1. Уредба за измена и дополнуење чл. 4 и 9 Уредбата за регулирање принадлежностите на државните службеници од трагјанскиот ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и установи од 20 април 1945 година — — — — — 1
2. Правилник за организација на Заводот за репарациони барања при Управата на надворешната трговија — — — — — 1
3. Правилник за оснивање на Завод за југословенска пољоделска библиографија — — — — — 2
4. Решење за располагање со посакуењата при кредитните установи — — — — — 3
5. Решење за исклучителните овластуења на Народната банка и Поштанската штеднионица да можат да издаваат одобрења за ситни плаќања во странство — — — — — 4
6. Решење за одобруење на оснивањето и работата на Сојузот на удружењето на журналистите на Федеративна Народна Република Југославија — — — — — 4
7. Решење за пуштање во слободна продавачка арматури за вода од легура алуминиум и цинк — — — — — 4
8. Решење за пуштање во слободна продавачка каљеви пеќји и каљеви плочи за лекји — — — — — 5
9. Решење за промет на детски кондури до бр. 26, сандали, чевли и кондури на кои горниот дел е изработен од негумиран текстил со гумен гјон — — — — — 5
10. Казнуење Јадранското осигурително друштво поради прекршуење решењето VII бр. 3652 од 18 јули 1945 година — — — — — 5